

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12 и 145/12), министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ
ЈАДЕЖ ВО АНАЛНАТА РЕГИЈА ВО ДЕРМАТОЛОГИЈАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при постоење на јадеж во аналната регија во дерматологијата.

Член 2

Начинот на дијагностицирање и третман на јадеж во аналната регија е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на дијагностицирање и третман на јадеж во аналната регија во дерматологијата по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на дијагностичкиот процес и третманот, при што истото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07- 5236/2

3 декември 2012 година

Скопје

МИНИСТЕР

Никола Тодоров

ЈАДЕЖ ВО АНАЛНАТА РЕГИЈА - PRURITUS ANI

МЗД Упатства
7.12.2009

- Основни правила
- Симптоми
- Терапија

ОСНОВНИ ПРАВИЛА

- Исклучи телна причина за која треба третман (проктоскопијата е често индицирана).
- Да не се мешаат површните кожни ексоријации со анални фисури .
- Запамети дека причина за аналниот јадеж може да биде инфекција со *Enterobius vermicularis*.
- Кај најголем број (60%) од пациентите, не може да се идентификува причината за аналниот јадеж. Претерано миеење, хемороиди (кои ја влажат перианалната регија) како и локалните реакции од топично применетите медикаменти може да се причина за перианален дерматитис.

СИМПТОМИ

- Јадежот е главен симптом, но многу пациенти се жалат и на болка при палпација.
- Може да биде зафатена и околината на заболената перианална кожа.

ТЕРАПИЈА

- Кожата која чеша бара воздух и аналната хигиена е задолжителна (туширање или миеење после дефекација со нежно сушење на регијата).
- Мастите со цинк може да се користат локално. Кај силен јадеж, како локална терапија се користи 1 % hydrocortison крем или антимиотици (во комбинација со hydrocortison). Избегнувај сензитивизирачки комбинации на топични лекови.
- Кај случаи кога јадежот перзистира, индицирана е кожна биопсија од зафатената кожа.
- Понекогаш може да биде потребна дерматолошка консултација

Автор:
Matti V. Kairaluoma

Претходен автор:
Kari-Matti Hiltunen
Article ID: ebm00204 (008.061)
© 2012 Duodecim Medical Publications Ltd

1. **EBM Guidelines, 7.12.2009, <http://www.ebm-guidelines.com>**
2. **Упатството треба да се ажурира еднаш на 4 години.**
3. **Предвидено е следно ажурирање до декември 2013 година.**